

Кога влијателните западни гласила ќе почнат да прогнозираат нови војни и крв на Балканот, тогаш постои голема шанса тоа навистина да се случи. Ако наскоро уште ги забележиме и камерманите на светските тв-куќи, како ги местат стативите за снимање пред критичните населени места во регионот, сè ќе биде јасно. Па, нели тие предвреме знаат што ќе се случи? Знаат кој, кога и каде ќе загина, кој прв ќе пукне, колку парчиња оружје ќе се заплена, каков ќе биде епилогот на зелената маса... Знаат кој ќе победи, а кој ќе изгуби во битката. Балканската лабораторија за нови експерименти, по неколкугодишен стечај, повторно ќе проработи. Има нов "инвеститор". Тешко на оние кои ќе прифатат да бидат дел од тој воен инвестиционен циклус. А, ќе има и Срби, и Албанци, и Македонци. Кој овој пат ќе го извлече подебелиот крај? Нестрпливите за независност, кои не избираат средства за да дојдат до целта, или слабите држави, кои се трудат, без никакви средства да го зачуваат територијалниот интегритет и суверенитет? Влечењето за нос на Албанците, од една страна, и на Србите, од друга страна, вроди со раст на националистичкиот курс кај сите страни. Таа негативна енергија мора некако да се ослободи.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Не е веќе тајна дека припадниците на паравоената терористичка организација АНА патролираат низ поширокиот регион, каде претежно живее албанско население. Незадоволни од односот на косовските власти по прашањето за независност, борците на оваа екстремна структура јавно ја прокламираат крајната цел на сè она што беше спроведувано последниве 20 години, а тоа е создавањето на голема Албанија. Водачите на самонаречената АНА сметаат дека преговорите за идниот статус на Косово се пропаднати, па



**ТЕРОРИСТИТЕ СО МАСКИ БИЛЕ ЛАЖНИ...
НАСКОРО ЌЕ СЕ ПОЈАВЕЛА ВИСТИНСКАТА АНА**

не преостанува ништо друго, освен со пушка да се истераат работите кон крајот. Се најавува дека наскоро ќе почне појавувањето по медиумите без маски, со што ќе се отстранат сите сомневања за постоењето, односно за непостоењето на таа парамилитарна структура. "Автентичните" команданти на АНА велат дека сите оние кои досега се појавиле со маски се криминалци, кои не ѝ припаѓаат на таа организација. Тие биле обични арамии кои плашат жени и деца, кои крадат злато од албанските жени и кои го валкаат албанското име и името на организацијата. Доколку тоа е точно, тоа би значело дека појавувањето на маскираните терористи на косовската телевизија и на снимките кои ги прикажа хрватската телевизија од реонот на Липковското Езеро, всушност се обични криминалци и шверцери, кои

На 22 ноември во близина на селото Првце, Општина Теарце, Тетовско, полицијата заплени 18 ракети за рачен ракетен фрлач со триесеттина барутни полнења. Оружјето било сместено во два дрвени сандака и во четири вреќи од платно во бункер, непосредно до брегот на Доброшка Река. Оперативците претходно имале сознанија за складирање на оружје од страна на екстремни групи во овој регион.

ТЕРОРИСТИТЕ НА АНА ИМААТ ЗАШТИТА ОД КФОР!?

го злоупотребуваат името на АНА. Тоа значи дека тие не се опасност, бидејќи ја лажат јавноста со она што во реалноста не се. Тие не се припадници на АНА. Каде тогаш се крие озлогласената и меѓународно признатата терористичка организација? И кои се нејзините борци, ако веќе ги има? Некои проценки и статистики велат дека т.н. АНА ги зајакнала своите редови. Во областа Дреница се врши нова мобилизација, па во последниве месеци вкупната бројка на нејзини припадници достигнала 12.000 лица. По своето политичко определување АНА, како и претходните кло-

нови на ОВК, е сепаратистичка организација, по идеолошкото е фашизоидна, а методот на нивното дејствување е терористички.

МИРОВНИЦИТЕ ВО СПРЕГА СО ТЕРОР-ГРУПИТЕ!?

Неименувани припадници на оваа терористичка организација тврдат дека добиваат исклучителна помош од големите сили, но и од КФОР. Според ано-

нимни извори, станува збор за заштита во облик на покривање на нивните траги, спречување на противникот да дојде до нив и сл. Во потрага по членови на АНА се пуштени руски агенти, кои работат во Србија и тие имаат цел да ги уапсат највисоките луѓе во хиерархијата на оваа организација. Дел од припадниците на АНА јавно кажуваат дека Русите не можат да дојдат до нив, благодарение на заштитата која ја уживаат од страна на КФОР и од некои западни земји. Овие информации не се докажани, но не се ниту демантирани од западните центри на моќ. Дека таму каде што има

ИДЕЈАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНА ПОТЕКНУВА ОД 1966 ГОДИНА ВО ЊУЈОРК

Историјата на создавањето на албански паравоено-терористички организации датира од втората половина на XIX век, а официјално од заседанието на Призренската лига во 1878 година. Тоа е зародишот на идеите за создавање чисти етнички албански средини, олицетворени во квази творбата - голема Албанија. Првата Призренска лига ја исфрли идејата за создавање албанска армија, која би постоела на албанските етнички простори. По формирањето на Првата призренска лига следува и создавањето на Пејската лига, Косовскиот комитет, Националниот фронт на Албанците и др. Сите тие имаат цел да организираат побуна и секоја власт да ја дискредитираат пред меѓународната заедница, како неподобна да владее со албанското население. Уште тогаш се настојувало да се добие наклоноста на светот, за да се постигне целта за сецесија на тие територии каде што живеат албанско население, кои потоа би се обединиле во една држава. Албанските екстремисти се обидуваат преку Призренската лига да дејствуваат српските, македонските, црногорските и грчките територии, во моментот на распаѓањето на Османлиската империја, да не им припаднат на матичните земји, туку да ѝ се приклучат на голема Албанија. Екстремните албански движења особено се активни и во периодот меѓу Балканските војни и на почетокот на Втората светска војна. Во тој период од своите огништа се протерани стотици илјади православни. Во текот на Втората светска војна, пак, на Косово и во Македонија бесправно се населени повеќе од 100.000 Албанци, што зна-



чително ја наруши демографската структура и рамнотежа на населението. По капитулацијата на фашистичка Италија, Германците иницирале основање на Втората призренска лига, под покровителство на германската военоразузнавачка служба Абвер. Тоа се случило на 16 септември 1943 година. Според договорот, лигата добила вооружување од Германците и мобилизирала околу 50.000 доброволци, кои се бореле на страната на фашистите. Со одлуките на Втората призренска лига било поттикнато насилството над православно население, со една единствена цел - создавање на голема Албанија. На заседанието на Третата призренска лига, одржано од 26 до 28 ноември 1966 година во Њујорк, била донесена одлука за основање на АНА (Албанска национална армија). Состанокот го организирале главните одбори на Албанците за Австрија, Германија, Канада, САД, Турција, Белгија и

Франција. Нивна цел била донесување одлука за формирање албански вооружени сили, во сите региони каде што живеат Албанци, а со основна задача да се разбие СФР Југославија и да се создаде голема Албанија. Спроведувањето на одлуките на Третата призренска лига кулминирале во 1990 година, кога официјално е формирана ОВК. На територијата на Србија, ОВК прв пат официјално се огласи во февруари 1996 година, кога ја презеде одговорноста за терористичките акции врз објекти на Косово, во кои беа сместени протераните Срби од Хрватска. Оттогаш наваму трае познатата терор-сапуница, која сè уште ја живееме и ја доживуваме.

BEZBEDNOST

дим навистина и има нешто, говорат и податоците дека АНА на Косово, во Јужна Србија и во Западна Македонија е сè побројна. Зошто КФОР не го спречи тоа кога е единствено овластен да ги чува редот, мирот и стабилноста во протекторатот? Не е способен или навистина ги помага терористите? Зарем ниту еднаш во овие осум години војниците на Обединетите нации не сретнаа вооружени припадници на т.н. АНА? Изговорите на офицерите на КФОР во Приштина дека никогаш не виделе вооружени припадници на албанската паравојска се смешни, аматерски и паразителни за една моќна организација, за каква што се декларира НАТО. Познати се валканите игри кои оваа бриселска воена структура ги правеше за време на косовската војна и немирите во Македонија. Познато ни е како "мировниците" ги вооружуваа "борците за човекови права". На прес-конференции ги нарекуваа терористи, а веднаш по средбите со новинарите ги испраќаа кон-



КФОР ГИ БАРА ЕКСТРЕМИСТИТЕ, НО НИКАКО ДА ГИ НАЈДЕ... ИЛИ НЕ САКА



Кон крајот на октомври екстремистите од АНА одржале средба меѓу општините Исток и Рудник, на која испланирале напад врз северниот дел од Косовска Митровица со цел, како што велат, да ја срамнат со земја. Истовремено, треба да се нападат и позициите на КФОР, доколку се стават во одбрана на српското население. Албански извори соопштуваат дека ветераните на ОВК во централно Косово ги посетуваат домовите на Албанците и им носат оружје и униформи. Цел е да се мобилизираат 80.000 военоспособни луѓе, кои ќе се стават во служба на косовската независност. Тие би се активирале по 10 декември, доколку уште еднаш се продолжат преговорите меѓу Приштина и Белград. Во зимскиот период се очекуваат бројни насилства ширум Косово и Западна Македонија.



"АНА има борци и следбеници на секој агол на Косово, во секоја заедница, село, град, дури и во Парламентот, стариот или новиот. Имаме поддршка од населението, од дијаспората, па и од политичарите. Подготвени сме да им се спротивставиме на сите српски сили, доколку влезат на Косово".

Гафур Адили, шеф на политичкото крило на АНА

тејнерите со оружје, како помош за нив. Колку и да сакаме да веруваме дека АНА денес не е под закрила на КФОР, сепак историјата некогаш повторно го наведува да размислува во таа насока. Можно ли е нашите декларирани пријатели да бидат уште поголеми пријатели со нашите непријатели? Ова сè уште е претпоставка и сомневање. Но, потребна е сеопшта акција за да се докаже спротивното или за да се потврдат изјавите на анонимните припадници на терористичката паравојска дека навистина добиваат помош од мисијата на КФОР.

КОЈ ЈА ВООРУЖУВА АНА?

Разузнавачки кругови дошле до интересни информации, според кои, припадниците на терористичката АНА се вооружени со германски снајпери од марката G22. Тука се наметнува прашањето како е можно структура составена

од бандити да дојде до такво софистицирано оружје и преку кои канали? Зошто на толку лесен и едноставен начин се вооружува новата албанска паравојска и кој тоа го дозволува? Симптоматични се изјавите на одредени команданти на т.н. АНА дека оваа паравојска сака да има добри односи со меѓународната заедница. Можно ли е групација која се заканува со нова војна, која се поврзува со најмилитарната исламска заедница од Санџак, вехабиите, и која за идеологија го има учењето на Бин Ладен и на Алкаида, истовремено да негува добри односи со западниот дел од меѓународната заедница? Постои ли тука некоја спрега или станува збор само за обични јавни шпекулации кои имаат цел да внесат збунетост во целата ситуација? Надлежните и повиканите треба да дадат одговор на овие прашања. Неспорен е фактот дека граничната линија меѓу Македонија и Србија, во делот на Косово, личи на швајцарско сирење и без никакви проблеми и тешкотии экс-



КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ НА ТРОМЕЃЕТО
МАКЕДОНИЈА-КОСОВО-СРБИЈА

Доколку западните земји продолжат со политиката на тврдоглаво инсистирање на независност за Косово и создавање унитарна Босна, тогаш Русија сериозно размислува да примени нов план за Балканот. Путин настојува од Србија и од Република Српска да создаде свои воени упоришта во овој дел на Европа. Наводно, стратегијата е изготвена и подразбира поставување ракетни системи од двете страни на Дрина. Тој потег на Москва би бил и одговор на планот за изградба на антиракетниот штит на Пентагон во Полска и во Чешка. САД веднаш го вклучиле алармот. Очигледно е дека Балканот е новиот Берлински ѕид меѓу двете хемисфери.

тремистите преминуваат на едната или на другата страна. Слична е состојбата и на административната линија меѓу Косово и Србија во Прешевската област. На тој начин, АНА беспрекорно функционира и дејствува како во една држава. Границите не ѝ пречат, бидејќи всушност тие и не постојат. Редовно се консултираат во Прешево, Тетово, Скопје, Призрен, Приштина... Додека екстремните групи регионално се поврзуваат, засегаат држави со истородниот проблем не ги преземаат активностите, кои би биле на ниво на надмоќност врз екстремните групи. Ништо не се случува на релација Белград - Скопје - Подгорица. Приштина е исклучена, бидејќи тамошните власти и опозицијата се поврзани со парамилитарните единици, па оттука смешна би била секаква соработка со нив на тоа поле. Косовските власти досега ниту еднаш не кажале дека областа е загрозувана од вооружени екстремисти. Напротив, според нивните објаснувања, тие не претставувале ништо или, пак, според некои, воопшто и не постоеле. Во регионот недостасува консолидирано државно поврзување на полициските и на армиските органи, преку кое полесно ќе се дојде до крајната цел, елиминирање на бандата.



"Македонија како соседна земја е заинтересирана за добивање квалитетни информации за да се подготви за евентуални можни изненадувања од било кој вид, на политички план, во областа на надворешната политика и безбедноста. Инцидентите во Македонија најчесто ги предизвикуваат немакедонски државјани, односно криминалци, бегалци од Косово кои преминуваат преку границата на македонска територија и во делови на Јужна Србија. Тој проблем има негативни последици и затоа мора да се воспостави регионална соработка на институционално ниво, за да се елиминираат тие опасности".
Бранко Црвенковски, изјава по средбата со Тадиќ

ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii od 9:00 do 21:00
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERBINDUNG MIT SPOJIVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA